



## ИНДУСТРИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 2016

### Б2Б НАСТАН

23 ЈУНИ 2016, АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА



Овој настан е најголемата конференција за вмрежување во полето на нови производни технологии, материјали, нанотехнологи, биотехнологија и дигитализација во Европа со повеќе од 1250 посетители. Индустриски технологии 2016 е тридневна конференција со различни пленарни и интерактивни сесии, инспиративни спикери, студии на случај, посети и различни можности за запознавање нови бизнис партнери. Конференцијата ги спојува истражувањето, индустријата, образованието, финансиите и политиките од производната индустрија, како и технологиите од цела Европа со цел да се идентификуваат приоритети кои се круцијални за зајакнување на Европскиот иновативен индустриски екосистем. Повеќе информации за конференцијата може да најдете на следниот [линк](#).

#### Б2Б СОСТАНОЦИ

EnterpriseEuropeNetwork, во рамките на Индустриски технологии 2016, организира Б2Б настан. Овој настан ќе се одржи на 23 јуни, 2016 во Амстердам и нуди можност за запознавање нови партнери и размена на идеи за соработка при истражување, трансфер на технологии и комерцијални можности преку однапред закажани 20 минутни состаноци на една локација.

**Индустриски технологии е биенален настан кој прв пат се одржа во 2010 година, а привлекува мултидисциплинарна публика од над 40 земји. На минатиот настан, во 2014 година во Атина, повеќе од 225 организации учествуваа во Б2Б настанот, кој резултираше со повеќе од 750 состаноци.**



### ФОКУС

Б2Б настанот им овозможува на учесниците да најдат партнери за комерцијални и технолошка соработка како на пример:

- Промоција на вашето истражување или бизнис
- Градење нови партнерства за идни повици за финансирање
- Истражување нови опции за трансфер на технологии, лиценци и аквизиции
- Градење нови партнерства за истражување и развој на нови проекти
- Пронаоѓање нови купувачи или партнери за развој
- Наоѓање нови партнери за подизведување и оутсорсирање
- Наоѓање нови финансиски можности
- Наоѓање нови партнери за развој на нови демонстрации и пилотирања

### ГЛАВНИ ТЕМИ

Конференцијата Индустриски технологии 2016 е насочена кон експлоатација на нови индустриски технологии со цел креирање паметна Европа.

Главните теми на конференцијата вклучуваат:

- Адитивно производство
- Напредно производство и процеси
- Напредни материјали
- Нанотехнологија и нано производство
- Дигитализација на индустријата и поврзаните фабрики
- Роботика
- Оддржливо и ефикасно производство преку обновливи сировини и индустриска биотехнологија
- Мрежно централно производство
- Флексибилно производство
- Супституирано производство
- Ресурсно ефикасни производствени процеси

### ТРОШОЦИ:

Учесниците треба да се регистрираат на Индустриски технологии 2016 со цел да учествуваат на Б2Б настанот.

### ИНДУСТРИСКИ СЕКТОРИ:

- Воздухопловни технологии
- Автоматика/роботика
- Биотехнологија
- Индустриско производство
- Индустрија
- Информациски процеси, информационални системи
- Информатичка технологија
- Технологија на материјали
- Телекомуникација

**Enterprise Europe Network партнер:** MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

**Организација домаќин:** The Netherlands Enterprise Agency

### Координатори:

- VLAAMS GEWEST - VLAIO
- ZENIT ZENTRUM FUR INNOVATION UND TECHNIK IN NORDRHEIN-WESTFALEN GMBH
- BERLIN PARTNER FUER WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE GMBH
- Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main
- Matimop The Israeli Industry Center for R & D
- KAMER VAN KOOPHANDEL
- Sabanci University
- ESKISEHIR SANAYI ODASI
- UNIVERSITY OF GREENWICH

### Инволвирани секторски групи:

- ICT Industry and Services
- Materials

### Краен рок за регистрација:

17 јуни 2016 година

### Локација

Место: RAI Amsterdam

Адреса: Europaplein 6, 1078 GZ

Град: Amsterdam

Земја: the Netherlands

Телефон: +31 (0) 20 549 12 12

Веб страна: <http://www.rai.nl/en/visiting/route-and-accessibility/>

### Контакт детали:

Александар Филипоски

Е-пошта: [Aleksandar.filiposki@yes.org.mk](mailto:Aleksandar.filiposki@yes.org.mk)

Телефон: 02 3108 891



# МРЕЖАТА И ПОМОГНА НА ИТАЛИЈАНСКА КОМПАНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ИНФОРМАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ДА ЈА ПРЕНЕСЕ ТЕХНОЛОГИЈАТА ВО ТУРЦИЈА



Една италијанска компанија развила сопствена технологија за во информациската технологија која ја нарекле ГОЛИА. Оваа технологија играла многу значајна улога за усогласување на законодавството во рамките на Европа. За да им помогне да се промовира оваа иновација, компанијата се обратила до локалната канцеларија на Enterprise Europe Network чии советници виделе потенцијал за меѓународна соработка на оваа компанија со земјите надвор од Европа. Советниците од Enterprise Europe Network направиле ревизија на технологијата за да ги видат нејзините потенцијали по што пристапиле кон советодавни услуги во делот на трансфер на технологии на ова иновативно решение и дефинирање на иновативна

стратегија. Потоа, иновативното решение било промовирано преку мрежата на Enterprise Europe Network, по што се појавил интерес за соработка од страна на една турска компанија и двете компании почнале да соработуваат благодарейќи на Enterprise Europe Network.



## Словачкиот производител на природна козметика бара нови потенцијални бизнис партнери

**Опис:**

Словачкиот производител на природна козметика бара нови потенцијални бизнис партнери (од земјите од ЕУ), особено во форма на комерцијални договори за агенти (агенти застапници на производитите) или договори за дистрибуција. Производитите на компанијата вклучуваат: сапуни, пилинзи, мелеми, сол за бања, мелем за усни, сапун за тело, путер за тело, крем за туширање и сл.

Компанијата користи 100% вегетаријански (повеќе од 90% се вегански) материјали и состојки. Производитите не се тестирани на животни, а компанијата активно бара други алтернативи за тестирање. На пример, Soaphoria селектира добавувачи на сирови материјали и материјали за тестирање на финалниот производ пред да го пласира на пазарот. Тимот на компанијата рачно ги изработува сите производи. При пакувањето, компанијата ја зема предвид заштитата на околината пред се и затоа елиминира вештачки и пластични пакувања, а преферира стаклени со можност за враќање на амбалажата а при тоа обезбедува попуст за тоа.

Компанијата била наградена во Словачка: „Словачки жени претприемачи 2014“ (победник во категоријата Почетни бизниси креирани од жени 2014) и „Млади иновативни претприемачи 2015“.

**Контакт детали:**

Име на компанијата: SOAPHORIA (Aenea Ltd.)

Контакт лице: Ms. BiankaBodnárová

Веб страна: <http://www.soaphoria.eu/>

Email: [info@soaphoria.eu](mailto:info@soaphoria.eu)



# Словачки производител на различни видови на мармалад и сосови со алкохол е во потрага по дистрибутери

### Опис:

Производител на ексклузивни видови марламад и сосови со алкохол од Словачка има потреба од дистрибутери на локално ниво за своите производи. Компанијата има потреба од дистрибуција на сопствените производи со ексклузивни продавници за деликатеси, алкохол, угостителски компании, хотели и ресторани. Атрактивниот дизајн на производите ги прави погоден за модни и дизајнерски продавници или како подарок за лојални партнери, клиенти и вработени.

Производите ги содржат најдобрите алкохоли и многу добро познати видови на алкохол. Можете да најдете шампањ, најдоброто виски, ликери, коњак, вотка или рум. Овие производи се користат како гарнир.

Мармалад совршено оди со бисквити, колачи, како и со месо и сирење. Сосовите може совршено да се спојат со различни видови на месо или сирење.

Референтен број: BOSK20160311002

Земја: Словенија

### Лице за контакт:

Габриела Костовска Богоеска (gabriela@mir.org.mk )

# Словачки производител на спортски нутритивни производи има потреба од дистрибутери

### Опис:

Словачки производител со портфолио од над 70 спортски нутритивни производи и други комплементарни спортски производи има потреба бизнис соработници за ширење на бизнисот на други пазари.

Потенцијалните соработници треба да се дистрибутери на спортски нутритивни производи и суплементи.

Словачката компанија се обврзува да ги снабдува своите производи на фитнес центри, фармацевтски компании и продавници за здрава исхрана.

### Лице за контакт:

Габриела Костовска Богоеска (gabriela@mir.org.mk )





# ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

### **BOFR20141107002**

Француска компанија за оптика бара дистрибутери и комерцијални агенти за нивниот еколошки дизајниран бренд.

### **BRNL20160413001**

Холандски производител/дистрибутер на концепти за прехранбени производи бара (биолошки) здрави грисини за носење, настани, кетеринг, кантини и нуди договори за дистрибуција.

### **BOFR20141215002**

Француски производител на чоколадни труфли нуди подизведувачки услуги или работа по договор за производство.

### **BRFR20141219002**

Француска компанија која нуди комерцијални и услуги за бизнис-развој на француски компании е заинтересирана за развој на бизнисот во странство и бара компании со слични активности во други европски земји.

### **BOFR20141215001**

Француски производител на чоколадни труфли бара дистрибутери или агенти, како и продажни места.

### **BRFR20150325002**

Француска компанија бара подизведувачи-снабдувачи на дрвен мебел.

### **20121028001 BO**

Српска компанија специјализирана за производство на свежо месо и обработени месни производи бара дистрибутери, соработка преку заедничко вложување, мерџер и/или размена на акции, а исто така нуди можност за продажба на дел од компанијата.

### **BOIS20160418001**

Претпријатие од Исланд нуди производи за нега на кожа и суплементи од 100% чист морски колаген добиен од дива риба од Исланд.

### **BOPT20160205001**

Португалска компанија, производител на мебел за бањи, тоалети, кујни преку проект и додатоци, бара агенти и дистрибутери.

### **BOSI20141027001**

Словенска компанија за производство на автомобилски делови бара агенти.

Лице за контакт:

**Влатко Стојановски**

**T. ( +389) 23 24 40 04**


**F. ( +389) 23 24 40 88**

**E. vlatko@mchamber.mk**

**W. www.mchamber.mk**

**f. www.facebook.com/chamber.mk**

**t. www.twitter.com/Chamber\_MK**



# Вашата мрежа во Вашата земја



## EU countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Non-EU countries: Armenia, Bosnia and Herzegovina, Chile, China, Croatia, Egypt, Japan, Iceland, Israel, Republic of Macedonia, Mexico, Montenegro, Norway, Russia, Serbia, South-Korea, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA.

[www.een.mk](http://www.een.mk)

[info@een.mk](mailto:info@een.mk)

[facebook.com/eiicm](https://facebook.com/eiicm)

[twitter.com/eenmk](https://twitter.com/eenmk)

[issuu.com/eenmk](https://issuu.com/eenmk)

Тел: +389 (0)2 3293 204

Факс: +389 (0)2 3293 202



MIR  
FOUNDATION



СТОПАНСКА КОМОРА  
НА МАКЕДОНИЈА  
ECONOMIC CHAMBER  
OF MACEDONIA

NET EEN.mk is published by ЕИИМ ПАРТНЕРИ

Net een.mk